

Службен весник

на Република Македонија

Број 212

2 декември 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4721. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на детективска дејност.....	2	4724. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на патна исправа.....	3
4722. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на возачка дозвола.....	2	4725. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за пријавување и одјавување на живеалиште и пријавување на промена на адреса на стан.....	3
4723. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за промена на личното име.....	3	4726. Правилник за престанување на важење на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на лична карта.....	4
		4727. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и за формата и	

	Стр.		Стр.
содржината на лиценцата за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи.....	4	4729. Правилник за формата и содржината на барањето за стекнување на уверение за сметководител односно овластен сметководител, како и формата и содржината на уверението за сметководител односно овластен сметководител.....	15
4728. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на сметководители и Регистарот на овластени сметководители....	12	Огласен дел.....	1-44

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

4721.

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТЕКТИВСКА ДЕЈНОСТ

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на лиценца за вршење на детективска дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/11).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.11-74854/1
24 ноември 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

4722.

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на возачка дозвола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/11).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.11-74855/1
24 ноември 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

4723.

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЛИЧНОТО ИМЕ

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за промена на личното име („Службен весник на Република Македонија“ бр.107/11).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.11-74856/1	Министер
24 ноември 2016 година	за внатрешни работи,
Скопје	Оливер Спасовски, с.р.

4724.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНА ИСПРАВА

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на патна исправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/11).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.11-74859/1	Министер
24 ноември 2016 година	за внатрешни работи,
Скопје	Оливер Спасовски, с.р.

4725.

Врз основа на член 55 став (1) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ И ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОМЕНА НА АДРЕСА НА СТАН

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на

решение по поднесено барање за пријавување и одјавување на живеалиште и пријавување на промена на адреса на стан („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/11).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.11-74860/1
24 ноември 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

4726.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ДО МИНИСТЕРОТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДНЕСЕНО БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЧНА КАРТА

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето до министерот за внатрешни работи за донесување на решение по поднесено барање за издавање на лична карта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/11).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13.11-74861/1
24 ноември 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

4727.

Врз основа на член 21 став (9) од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и 190/16) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ-СМЕТКОВОДИТЕЛ, ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ-ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ И ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и формата и содржината на лиценцата за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи.

Член 2

Барањето за добивање лиценца за работа на трговец поединец-сметководител, се поднесува на образец – „Барање за добивање лиценца за работа на трговец поединец-сметководител“, во А-4 формат на бела хартија.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за добивање лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител се поднесува на образец – „Барање за добивање лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител“, во А-4 формат на бела хартија.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Барањето за добивање лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи се поднесува на образец – „Барање за добивање лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи“, во А-4 формат на бела хартија.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Лиценцата за работа на трговец поединец - сметководител се издава на образец – „Лиценца за работа на трговец поединец - сметководител“, изработен од бела конздрав хартија во А-4 формат.

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Лиценцата за работа на трговец поединец - овластен сметководител се издава на образец – „Лиценца за работа на трговец поединец - овластен сметководител“, изработен од бела конздрав хартија во А-4 формат.

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Лиценцата за работа на друштво за вршење сметководствени работи се издава на образец - „Лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи“, изработен од бела конздрав хартија во А-4 формат.

Формата и содржината на лиценцата од став 1 на овој член се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и за формата и содржината на лиценцата за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ број 127/12 и 60/14).

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-17310/1

29 ноември 2016 година

Скопје

Министер за финансии,

м-р Кирил Миноски, с.р.

ПРИЛОГ 1

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАРАЊЕ
за добивање лиценца за работа на трговец поединец-сметководител

Од _____
(полн назив на подносителот на барањето според заверката во Трговскиот регистар)

(седиште на подносителот на барањето)

(телефон, факс и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да ми издаде лиценца за работа на трговец поединец-сметководител согласно член 21 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Подносител на барањето

ПРИЛОГ 2

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Б А Р А Њ Е
за добивање лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител

Од _____
(полн назив на подносителот на барањето според заверката во Трговскиот регистар)

(седиште на подносителот на барањето)

(телефон, факс и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да ми издаде лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител согласно член 21 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Подносител на барањето

ПРИЛОГ 3

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Б А Р А Њ Е
за добивање лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи

Од _____
(полн назив на подносителот на барањето според заверката во Трговскиот регистар)

(седиште на подносителот на барањето)

(телефон, факс и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да ми издаде лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи согласно член 21 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Подносител на барањето

ПРИЛОГ 4

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 21 став (6) од Законот за вршење на сметководствени работи, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија издава

Л И Ц Е Н Ц А

за работа на трговец поединец - сметководител

На трговецот поединец _____, со ЕМБС _____, со седиште на _____ во _____, кој ги исполнува условите согласно Законот за вршење сметководствени работи за добивање лиценца за работа на трговец поединец-сметководител.

Трговецот поединец се стекна со лиценца за работа на трговец поединец-сметководител и е евидентиран во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија под број _____.

Број _____
_____ 20____ година
Скопје

М.П.

Претседател на
Институт на сметководители
и овластени сметководители
на Република Македонија

ПРИЛОГ 5

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 21 став (6) од Законот за вршење на сметководствени работи, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија издава

Л И Ц Е Н Ц А

за работа на трговец поединец – овластен сметководител

На трговецот поединец _____, со ЕМБС _____, со седиште на _____ во _____, кој ги исполнува условите согласно Законот за вршење сметководствени работи за добивање лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител.

Трговецот поединец се стекна со лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител и е евидентиран во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија под број _____.

Број _____
_____ 20____ година
Скопје

М.П.

Претседател на
Институт на сметководители
и овластени сметководители
на Република Македонија

ПРИЛОГ 6

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 21 став (6) од Законот за вршење на сметководствени работи, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија издава

Л И Ц Е Н Ц А

за работа на друштво за вршење сметководствени работи

На трговското друштво _____, со ЕМБС _____, со седиште на _____ во _____, кој ги исполнува условите согласно Законот за вршење сметководствени работи за добивање лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи.

Трговското друштво се стекна со лиценца за работа на за работа на друштво за вршење сметководствени работи и е евидентирано во Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија под број _____.

Број _____
_____ 20 _____ година
Скопје

М.П.

Претседател на
Институт на сметководители
и овластени сметководители
на Република Македонија

4728.

Врз основа на член 18 став (7) од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и 190/16) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО РЕГИСТАРОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на сметководители и Регистарот на овластени сметководители.

Член 2

Барањето за упис во Регистарот на сметководители се поднесува на образец – „Барање за упис во Регистарот на сметководители“, во А-4 формат на бела хартија.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за упис во Регистарот на овластени сметководители се поднесува на образец – „Барање за упис во Регистарот на овластени сметководители“, во А-4 формат на бела хартија.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на трговци поединци-сметководители, Регистарот на трговци поединци-овластени сметководители и Регистарот на друштва за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ број 127/12 и 60/14).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-17310/2
29 ноември 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

ПРИЛОГ 1

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАРАЊЕ
за упис во Регистарот на сметководители

Од _____
(име, име на еден од родителите, презиме)

(адреса и живеалиште на подносителот на барањето)

(телефон и е-пошта на подносителот на барањето)

вработен во _____

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да изврши упис во Регистарот на сметководители согласно член 18 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Подносител на барањето

ПРИЛОГ 2

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Б А Р А Њ Е
за упис во Регистарот на овластени сметководители

Од _____
(име, име на еден од родителите, презиме)

(адреса и живеалиште на подносителот на барањето)

(телефон и е-пошта на подносителот на барањето)

вработен во _____

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да изврши упис во Регистарот на овластени сметководители согласно член 18 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Подносител на барањето

4729.

Врз основа на член 15 став (6) од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ број 95/12, 188/13, 27/14, 154/15, 192/15, 23/16 и 190/16) министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА УВЕРЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛ ОДНОСНО ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕТО ЗА СМЕТКОВОДИТЕЛ ОДНОСНО ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за стекнување на уверение за сметководител односно овластен сметководител, како и формата и содржината на уверението за сметководител односно овластен сметководител.

Член 2

Барањето за стекнување на уверение за сметководител се поднесува на образец – „Барање за стекнување на уверение за сметководител“, во А-4 формат на бела хартија.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Барањето за стекнување на уверение за овластен сметководител се поднесува на образец – „Барање за стекнување на уверение за овластен сметководител“, во А-4 формат на бела хартија.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Уверението за сметководител се издава на образец – „Уверение за сметководител“, изработен од бела конздрав хартија во А-4 формат.

Формата и содржината на уверението од став 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Уверението за овластен сметководител се издава на образец – „Уверение за овластен сметководител“, изработен од бела конздрав хартија во А-4 формат.

Формата и содржината на уверението од став 1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за полагање испит за стекнување со статус на сметководител или овластен сметководител, како и формата и содржината на уверението за сметководител, односно овластен сметководител („Службен весник на Република Македонија“ број 127/12).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-17310/3
29 ноември 2016 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Кирил Миноски**, с.р.

ДО

ПРИЛОГ 1

ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Б А Р А Њ Е
за стекнување на уверение за сметководител

Од _____
(име, име на еден од родителите, презиме)

(адреса и живеалиште на подносителот на барањето)

(телефон и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да ми издаде уверение за сметководител согласно член 15 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Подносител на барањето

ПРИЛОГ 2

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Б А Р А Њ Е
за стекнување на уверение за овластен сметководител

Од _____
(име, име на еден од родителите, презиме)

(адреса и живеалиште на подносителот на барањето)

(телефон и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да ми издаде уверение за овластен сметководител согласно член 15 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Подносител на барањето

ПРИЛОГ 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 15 став (5) од Законот за вршење на сметководствени работи, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија издава

У В Е Р Е Н И Е
за сметководител

На _____, со ЕМБГ _____,
роден-а _____ година, во _____, му се издава уверение за
сметководител.

Број _____
_____ 20 ____ година
Скопје

М.П.

Претседател на
Институт на сметководители
и овластени сметководители
на Република Македонија

ПРИЛОГ 4

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИНСТИТУТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 15 став (5) од Законот за вршење на сметководствени работи,
Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република
Македонија издава

У В Е Р Е Н И Е
за овластен сметководител

На _____, со ЕМБГ _____,
роден-а _____ година, во _____, му се издава уверение за овластен
сметководител.

Број _____
_____ 20____ година
Скопје

М.П.

Претседател на
Институт на сметководители
и овластени сметководители
на Република Македонија



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016212